

2011017392

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

2011  
07- 640/1  
2011

Горге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА  
ВОЗРАСНИТЕ

7/2008), 43 (, 43- , : 1 “

(1) „ 43- 44 1 1 2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

„(1)

-

(2)

(3)

-

(4)

(5)

-

(6)

(5)

15

44

:  
1.000 1.500

500 750

(1)  
2.000 2.500

1.000 1.250

(3)  
3.000 3.500

2.000 2.500

(5)  
“

2

26

3  
43-

4

(1)

(1)

“

( 25)

( 15)

( 22)

“

”